



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 1 април 1982
Скопје
Број 14 Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 39 див. Жиро сметка 40100-603-12498

92. Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА СТАНУВАЊЕТО

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година.

Бр. 08-741
25 март 1982 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА СТАНУВАЊЕТО

Член 1

Во Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“ број 49/74, 9/78, 26/80, 33/80 и 43/80), во член 17-а се додаваат два нови става, кои гласат:

„Ако самоуправната спогодба од став 1 од овој член не се склучи во рок од 3 месеци од денот на давањето на иницијативата од собранието на самоуправната интересна заедница на станувањето, за склучување на спогодбата или ако спогодбата не биде прифатена од одделни организации и заедници, собранието на општината донесува одлука за висината на средствата што организациите и заедниците ги издвојуваат од доходот и чистиот доход.

Одлуката на собранието на општината од став 2 на овој член се применува до склучувањето на спогодбата“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

93. Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

За судии на Врховниот суд на Македонија се избираат:

Ранко Максимовски, судија на Окружниот суд во Скопје,

Милица Смичкова, судија на Окружниот стопански суд во Скопје и

Василие Ристовски, член на Извршниот совет на Собранието на град Скопје и секретар на Секретаријатот за прописи и организација.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-724
25 март 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

94. Врз основа на член 90 став 2 и член 106 точка 9 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА И ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИИ ВО ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ И ШТИП

I

За судија на Стопанскиот суд на Македонија се избира

Живко Стефановски, судија на Окружниот стопански суд во Скопје.

II

За судии на Окружниот стопански суд во Скопје се избираат:

Стевка Чесновска — Тенева, судија на Општинскиот суд II во Скопје,

Миријана Андреева и Петар Лаинович, судии на Општинскиот суд I во Скопје.

III

Се разрешува од должноста судија на Окружниот стопански суд во Штип

Петар Пегковски, поради исполнување услови за пензија.

Разрешувањето се врши со важност од 30 април 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-725
25 март 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

95.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77 и 6/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА И НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО БИТОЛА

I

За заменик на јавниот обвинител на Македонија се именува

Богосав Николијевиќ, заменик на јавниот обвинител на Македонија.

II

За заменик на окружниот јавен обвинител во Битола се именува

Александар Трајковски, заменик на окружниот јавен обвинител во Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-726
25 март 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

96.

Врз основа на член 3 од Законот за наградата „Мито Хаџивасилев — Јасмин“ („Службен весник на СРМ“ број 32/68, 31/74 и 11/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ — ЈАСМИН“

Се разрешува од должноста претседател на Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџивасилев — Јасмин“:

д-р Боро Мокров, по негово барање поради презафатеност.

За претседател на Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџивасилев — Јасмин“ се именува

д-р Илија Јосифовски, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје, досегашен член на Одборот.

За член на Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџивасилев — Јасмин“ се именува

Илија Зафировски, главен и одговорен уредник на весникот „Трудбеник“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-727
25 март 1982 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

97.

Врз основа на член 50 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита во Скопје поради истек на мандатот:

д-р Никола Терзиев,
Дестан Сулејмани и
д-р Блажо Костовски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита во Скопје се именуваат:

Миле Јакоски, член на Извршниот совет и секретар на општествените дејности на Собранието на општина Кисела Вода — Скопје,

Тосум Пахуми, помошник на републичкиот секретар за народна одбрана и

Анте Крстевски, лекар специјалист, вработен во Поликлиниката „Букурешт“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-728
25 март 1982 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

98.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНИТЕ КОМИСИИ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИ РАБОТОВОДНИ ОРГАНИ ВО ОЗТ ЗА ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВИ

За претставници на општествената заедница во конкурсните комисији за именување на индивидуални работоводни органи се именуваат:

Националниот парк „Пелистер“ — Битола
Мито Пејовски, член на Делегацијата во Советот на републиките и автономните покраини на Собранието на СФРЈ и

Раде Димовски, извршен секретар на Комитетот на Општинската конференција — Битола.

Во Националниот парк „Галичица“ — Охрид
Најденко Поповски, директор на Стопанската банка — Охрид и

Виктор Плевнаш, директор на Заводот за заштита на спомениците на културата во Охрид.

Во Националниот парк „Маврово“ — Маврови Анови

Цветан Аврамовски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Душан Мадовски, член на Извршниот совет и секретар за народна одбрана на Собранието на општина Гостивар.

Во Управата за национални паркови и ловишта — Скопје

Негре Новаковски, член на Делегацијата на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ и

Благоја Мисајловски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за народна одбрана.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-732
25 март 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

99.

Врз основа на член 142 од Законот за средно образование („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Центарот за образо-

вание на кадри за безбедност и општествена самозаштита во Скопје поради истек на мандатот:

Наум Пејов,
Сали Емин и
Ратко Димовски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита во Скопје се именуваат:

Горѓи Коцевски, началник на СВР — Тетово,
Никола Илиевски, началник на организациона единица на СДБ и

м-р Горѓи Јанчевски, началник на организациона единица на СЈБ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-731
25 март 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

100.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА КОЛЕГИЈАЛНИ РАБОТОВОДНИ ОРГАНИ

За претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување предлог за избор на колегијални работоводни органи се именуваат:

Во Универзитетскиот центар за медицински науки — Скопје

Чедомир Лаковски, секретар на Комитетот на Општинската конференција на СКМ Центар — Скопје и

Миле Хаџивасилев, претседател на Собранието на Самоуправната интересна заедница за здравство и здравствено осигурување на град Скопје, професор на Правниот факултет во Скопје.

Во Стоматолошкиот факултет во Скопје
Трајче Божиновски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и
Љупчо Ајдински, член на Претседателството на Републичката конференција на ССРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-733
25 март 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

101.

Врз основа на член 50 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ — БАРДОВЦИ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Болницата за нервни и душевни болести — Бардовци поради истек на мандатот:

Ширкози Фиркет,
Зоран Стојановски,
д-р Атанас Малинов,
д-р Александра Гогова,
Борче Трајковски,
Величко Андонов и
Владо Георгиевски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за нервни и душевни болести — Бардовци се именуваат:

д-р Душан Трпчевски, вработен во Медицинскиот центар во Тетово,

д-р Михајло Самарциски, вработен во Републичкиот завод за медицинска рехабилитација,

Трајче Велков, началник на Одделението за здравство и социјална заштита при Собранието на општина Карпош — Скопје,

Демири Музафер, заменик секретар на Секретаријатот за народна одбрана на Собранието на општина Тетово,

д-р Тихомир Кузмановски, доцент на Медицинскиот факултет во Скопје,

Агис Шаиновски, извршен секретар на Општинскиот комитет на СКМ Карпош — Скопје и

Весна Шопар, асистент во Институтот за политичко-правни и социолошки истражувања во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-729

25 март 1982 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,

инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,

Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,

Ката Лахтова, с. р.

102.

Врз основа на член 14 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје поради истек на мандатот

Драган Топчиовски.

За претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје се именува:

Душан Димитров, директор на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-730

25 март 1982 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,

инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,

Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,

Ката Лахтова, с. р.

103.

Врз основа на член 334, алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 18 од Законот за Новинско-издавачката работна организација Службен весник на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 43/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ НА ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА УРЕДУВАЊЕТО НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“ И НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Се дава согласност на Статутот на Новинско-издавачката работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, на одредбите што се однесуваат на уредувањето на „Службен весник на СРМ“ и на остварувањето на посебниот општествен интерес, што го донесоа работниците на референдумот одржан на 18 септември 1981 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-737

25 март 1982 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,

инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,

Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,

Ката Лахтова, с. р.

104.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 став 2 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 15/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Се потврдува Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-739
25 март 1982 година
Скопје

<p>Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.</p>	<p>Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.</p>
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

105.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ број 5/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

Се потврдува Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Републичката заедница на културата — Скопје, што ја донесе Собранието на Републичката заедница на културата, на седницата одржана на 16 јуни 1981 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-738
25 март 1982 година
Скопје

<p>Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.</p>	<p>Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.</p>
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

106.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 став 2 од Законот за старосното осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 15/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Се потврдува Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, донесен од Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 11 јуни 1979 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-740
25 март 1982 година
Скопје

<p>Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.</p>	<p>Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.</p>
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

107.

Врз основа на член 62 од Уставот на СР Македонија и член 122 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 март 1982 година, и на седницата на Собранието на Републичката заедница на образованието, одржана на 16 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во членот 2 од Одлуката за висината на придонесот за насочено образование („Службен весник на СРМ“ број 43/80) износот „2,32%“ се заменува со износот „2,00%“.

Член 2

Во член 3 износот „3,55%“ се заменува со износот „3,50%“.

Член 3

По член 4 се додава нов член 4-а, кој гласи:

„Член 4-а

Основните организации на здружениот труд и другите корисници на општествените средства кои ќе склучат самоуправна спогодба за непосредна размена на трудот со организациите на здружениот труд од насоченото образование за тие средства се ослободуваат од обврската од членовите 2 и 3 на Одлуката“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1982 година.

Бр. 08-769
25 март 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Собранието на Републиката заедница на образованието,
Љупчо Копровски, с. р.

108.

Врз основа на член 7 од Законот за првомајската награда на трудот („Службен лист на СФРЈ“ број 21/74), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 25 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРВОМАЈСКАТА НАГРАДА НА ТРУДОТ

За членови на Одборот за доделување на првомајската награда на трудот се избираат:

Стевка Меловска, металуршки инженер, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и

Иван Мицковски, дипл. машински инженер, раководител на конструкторско одделение ОЗТ „Сопирачка опрема“ при Металскиот завод „Тито“ во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-734
25 март 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

109.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 9/74), член 56 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77) и точка 4, 1, 9 став 2 од третиот дел на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 25 март 1982 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

1. Во периодот од 1981 до 1985 година од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството, Републиката обезбедува 30,0 милиони ди-

нари за учество во изградбата и реконструкцијата на локалните патишта во Републиката.

2. Учеството одредено со оваа програма, Републиката ќе го обезбеди во 1982 година, а ќе се користи преку однапред склучен договор помеѓу општините и Републичкиот секретаријат за финансии.

3. Корисниците на учеството пред почетокот на работите треба да ги решат имотно-правните односи и да обезбедат:

— инвестиционо-техничка документација;
— гаранција за обезбедување на 50% сопствено учество;

— потврда дека ќе се одржува патот по неговото завршување и

— динамика на градењето.

4. Износот од 30,0 милиони динари се распоредува на општините:

— Берово	4,0 милиони динари
— Македонски Брод	14,0 милиони динари
— Дебар	4,0 милиони динари
— Крива Паланка	8,0 милиони динари

5. Износите од точка 4 на оваа програма ќе се користат за изградба и реконструкција на локалните патишта кои ќе бидат определени со програмите на општините.

6. Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-742
25 март 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

110.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, број 42/77) и на Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година („Службен весник на СРМ“, број 42/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМЕНИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1982 ГОДИНА ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат поблиските намени, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и на општините во 1982 година што се водат како депозит во Народната банка на Македонија.

Член 2

Слободните парични средства од член 1 на оваа одлука, по одбивањето на 10% од вкупните сред-

ства што ќе служат како резерва на Народната банка на Македонија, Народната банка на Македонија ќе ѝ ги одобри на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје за кредитирање на следниве намени:

- 1) за довршување на изградбата на покрупни инвестициони објекти во Републиката во износ од 840 мил. дин.
- 2) за продажба на опрема, метални конструкции и монтажни работи за домашниот пазар во износ од 170 мил. дин.
- 3) за создавање на залихи на месо во жив добиток во износ од 45 мил. дин.
- 4) остатокот на средствата, како и привремено неангажираните средства за намените од точките 1 до 3 по одбивањето на веќе искористените средства за други намени според одлуките од претходните години, ќе се користат за тековна ликвидност на банките

Член 3

Кредитирањето на намените од член 2 на оваа одлука Стопанската банка — Здружена банка Скопје ќе го врши според следниве услови:

- за намените од точка 1 со рок за враќање од 8 години,
- за намените од точка 2, на член 2 од оваа одлука, по претходна согласност на Управниот одбор на Фондот за кредитирање на опрема, метални конструкции и монтажни работи на организациите на здружениот труд и според условите што ќе ги утврди тој фонд, рокот за враќање ќе биде најмногу до 36 месеци.
- за намените од точка 3, на член 2 од оваа одлука, со рок за враќање од 3 години.

Член 4

На одобрените средства Стопанската банка — Здружена банка — Скопје ќе ѝ плаќа на Народната банка на Македонија камата во висина од 6% годишно, а крајните корисници на овие средства ќе плаќаат камата во висина од 7% годишно.

Пресметувањето и наплатата на каматата ќе се врши декурзивно, по истекот на 3 месеци од денот на користењето на средствата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-560/1

18 март 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

111.

Врз основа на член 16, став 1 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА „ВЕЛЕС“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

1. На Хемиската индустрија „Велес“ — Титов Велес ѝ се одобрува компензација на дел од зголемените трошоци во производството на комплексни вештачки ѓубриња.

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука се утврдува во износ од 60.000.000 динари и ќе се исплати од средствата на Републичкиот буџет за 1982 година, раздел 69, позиција 607.

3. Средствата од точка 2 на оваа одлука корисникот на компензацијата може да ги користи за покривање на загубата по Завршната сметка за 1981 година.

4. Оваа одлука ќе ја изврши Републичкиот секретаријат за финансии.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-624/1

24 март 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

112.

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА МОТОРНИОТ БЕНЗИН И ПЛИНСКОТО МАСЛО НА ПОСЕБНА СМЕТКА ЗА ОТПЛАТА НА ОБВРСКИТЕ ПО ЗАЕМОТ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА

Член 1

Во Одлуката за издвојување на средствата од малопродажната цена на моторниот бензин и плинското масло на посебна сметка за отплата на обврските по заемот за изградба и реконструкција на патиштата („Службен весник на СРМ“, број 4/81), во член 1, ред 3, зборовите „еден динар“ се заменуваат со зборовите „0,50 динари“.

Член 2

По член 5 се додава нов член 5-а, кој гласи: „Од наплатените средства во периодот од 1 јануари 1982 година од денот на влегувањето во сила на оваа одлука во полза на Републичката самоуправни интересна заедница за патишта ќе се пренесе износот во висина од 50%.“

Републичкиот секретаријат за финансии, по потреба, ќе донесе упатство за пренесување на средствата од став 1 на овој член“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 23-652/1

24 март 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

113.

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО НАМЕНЕТИ ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА

Член 1

Во член 1 од Одлуката за определување на висината на надоместокот од малопродажната це-

на на бензинот и плинското масло наменети за изградба, реконструкција и одржување на патиштата („Службен весник на СРМ“, бр. 32/81), во точка 1, алинеја 1, бројката „2,00“ се заменува со „2,50“, во алинеја 2, бројката „1,80“ се заменува со „2,30“ и во точка 2 бројката „1,80“ се заменува со „2,30“.

Член 2

По член 1 се додава нов член, кој гласи:

„Член 1-а

Износот на средствата што ќе се остваруваат врз основа на зголемувањето по оваа одлука ќе се користат за изградба на патиштата за кои се користени одобрениот кредит од Меѓународната банка за обнова и развој — Вашингтон“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 23-651/1

24 март 1982 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

114.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“ број 42/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА НА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО**

1. Важноста на Одлуката за премија на кравјо и овчо млеко во 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80, 22/81 и 43/82) продолжува до 31 декември 1982 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1982 година.

Бр. 23-631/1

24 март 1982 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

115.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ПРЕСНОТО КРАВЈО МЛЕКО**

1. Во точка 1 од Одлуката за продолжување на важноста на Одлуката за компензација на цената на пресното кравјо млеко се врши измена и тоа: по зборовите „се продолжува датата 31 март 1982 година“ се заменува со „31 декември 1982 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила од донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-653/1

24 март 1982 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

116.

Врз основа на член 19 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИМИЊА**

1. Се образува Комисија за стандардизација на географските имиња (Комисија).

2. Комисијата ги врши следниве работи:

а) Ги разгледува прашањата од областа на стандардизацијата на географските имиња и во врска со тоа остварува соработка со соодветните органи, организации и институции во Републиката и Федерацијата.

б) Дава предлози и мислења до Извршниот совет на Собранието на СР Македонија за решавање на прашања од неговиот делокруг.

3. Комисијата се состои од претседател и 13 членови кои ги именува Извршниот совет од редот на претставниците на републичките органи на управата и ОЗТ во областа на високото образование и научните дејности: Републичкиот секретаријат за наука и образование, Републичкиот секретаријат за меѓународни односи, Републичкиот секретаријат за законодавство и организација, Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Републичкиот секретаријат за народна одбрана, Републичкиот секретаријат за урбанизам, Републичката геодетска управа, Македонската академија на науките и уметностите, Институтот за македонски јазик, Институтот за историја, Филолошкиот факултет, Градежниот факултет и Географскиот факултет.

Претседателот и членовите на Комисијата се именуваат на четири години, а по истекот на тоа време можат повторно да бидат именувани.

4. Начинот на работата Комисијата го утврдува со деловник за работа.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2198/1

27 февруари 1982 година

Скопје

Претседател

на Извршниот совет,

Благој Попов, с. р.**117.**

Врз основа на членовите 27 и 28 од Законот за системот на цените и општествената контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА НА ПРАГОТ НА ПРЕНОСОТ И НА ПРАГОТ НА ДИСТРИБУЦИЈАТА**

1. Се пропишува мерка на непосредна општествена контрола на цените — определување највисоко ниво на цените на електричната енергија на прагот на преносот и на прагот на дистрибуцијата.

2. Цената на електричната енергија се зголеми на прагот на преносот за 20% и на прагот на дистрибуцијата за домаќинствата за 18%, а за другите потрошувачи во дистрибуцијата за 20%, сметано на постојните тарифни ставови.

3. Позитивната разлика остварена во работните организации — хидроелектричните центри со поместувањето на цените, определено во точка 2 од оваа одлука, ќе се насочува за покривање на негативните разлики во работните организации — термоелектричните центри.

4. Работната организација „Електромакедонија“ — Скопје ќе издвојува наменски 0,3% од средствата остварени од продажбата на електричната енергија на населението за финансирање на Програмата за електрификација на ридско-планинските и пограничните подрачја и за одржување на дистрибутивните мрежи на овие подрачја.

Наменското издвојување од претходниот став на оваа одлука не се однесува на средствата издвоени по Општествениот договор за здружување на средствата за развој на електроенергетиката во Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 4/76, 44/78 и 39/80).

5. Се овластува републичката заедница за работите на цените да врши заверка на тарифите и тарифните ставови на електричната енергија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-690/1

1 април 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

118.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР — СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Работната организација Македонски народен театар, поради истек на времето за кое беа именувани:

1. Славка Георгиева-Андреевиќ,
2. д-р Јуан Старова,
3. Трајко Деспотовски.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Работната организација Македонски народен театар се именуваат:

1. Ахил Тунте, заменик на републичкиот секретар за меѓународни односи,
2. Иван Ивановски, новинар во РТ — Скопје,
3. Есад Имери, секретар на Комисијата на Претседателството на ЦК СКМ за организација и развој на СК.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-506/1

4 март 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

119.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРИКАЖУВАЊЕ ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА-ФИЛМ“ — СКОПЈЕ**

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Работната организација за промет, производство и прикажување филмови „Македонија-филм“ — Скопје поради истек на времето за кое беа именувани:

1. Даница Трајкова,
2. Најден Настев,
3. Божо Стефановски.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Работната организација за промет, производство и прикажување филмови „Македонија-филм“ — Скопје се именуваат:

1. Душко Апостолски, заменик на републичкиот општествен правобранител на самоуправањето,
2. Мице Јанкуловски, член на Претседателството на РК на ССММ,
3. Атанас Петровски, директор на Кинотеката на СРМ.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-507/1

4 март 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

120.

Врз основа на член 70 став 2 од Законот за заштита на природните реткости („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ**

I. За претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за заштита на природните реткости, се именуваат:

1. Милое Димовски, член на ИС и секретар на Секретаријатот за прописи и организација на Собранието на Општината „Кисела Вода“ — Скопје,
2. м-р Стефанка Мирчевска, самостоен планер во Институтот за просторно планирање — Скопје,
3. д-р Живко Паришко, управник на ОЗТ — Национален парк „Пелистер“ — Битола.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2280/1

8 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

121.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА

I. За претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за конзервација и реставрација се именуваат:

1. Инж. арх. Михаилчо Такарев, асистент на Архитектонскиот факултет во Скопје,

2. Васил Нетков, директор на Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј во Штип,

3. Ленка Стрцова, началник на Стручната служба на Собранието на Општината „Центар“ — Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2279/1

8 декември 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

122.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравство („Службен весник на СРМ“ бр. 20/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласен со Одлуката на Работничкиот совет на Републичкиот завод за здравствена заштита, со која за директор на Заводот е именуван прим. д-р Георги Теодосиевски, досегашен директор на Заводот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2278/1

8 декември 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

123.

Републичката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ, врз основа на член 54 од Законот за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, изборите што ќе се одржат на 13 април 1982 година, ја потврди

ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Денковиќ Војо, машки, роден 1947 година во Куманово, машински инженер, Србин, член на делегацијата на Фабриката за метални конструкции „Искра“ — Инженеринг — Куманово,

2. Касапова Аница, женски, родена 1950 година во Струмица, дипломиран архитект-инженер, член на делегацијата на ГРО „Пелагонија“ — Скопје, ООЗТ Прво градилиште — Струмица,

3. Спирковски Воислав, машки, роден 1935 година, Македонец, хемиски техничар, член на делегацијата на ООЗТ Погон за порцелан и керамички плочки при Фабриката „Борис Кидрич“ — Титов Велес,

4. Тасева Лилјана, женски, родена 1945 година во Штип, Македонка, инженер во ООЗТ „Облагодилница“ при МИ „Македонка“ — Штип, член на делегацијата во ООЗТ „Облагодилница“, предложена од 142 делегации,

5. Зафиров Раде, машки, роден 1931 година, Македонец, квалификуван тракторист, член на делегацијата на ЗИК — ООЗТ „Први мај“ с. Мездра,

6. Колушовски Ладе, машки, роден 1953 година, с. Лескоец, Охридско, ВКВ работник, член на делегацијата на ООЗТ „Палас“,

7. Михајловска Николина, женски, родена 1939 година во Скопје, технолог, Македонка, член на делегацијата на ООЗТ „Хемтекс“ — Скопје,

8. Теменугов Боро, машки, роден 1939 година, Македонец, металуршки техничар, Рудници и железарница — Скопје, член на делегацијата на ООЗТ „Челичана“,

9. Кампелезовски Мирче, полковник, машки, роден 1935 година, Македонец, АВЛ, член на делегацијата на ВП 5573 — Скопје,

10. Манески Јордан, машки, роден 1928 година во Прилеп, гдавен ПГТ monter, Македонец, член на делегацијата на ООЗТ — ПГТ Прилеп,

11. Тодорова д-р Лилјана, женски, родена 1934 година, Македонка, професор на Филолошкиот факултет — Скопје, член на делегацијата на ООЗТ „Филолошки факултет“,

12. Алији Невзат, машки, роден 1947 година, Турчин, керамичар, член на делегацијата на ООЗТ „Алуминосиликат“ — Работна организација „Силика“ — Гостивар,

13. Секуловски Гојко, машки, роден 1925 година во Прилеп, директор на Југословенските ПГТ, Македонец, член на Комисијата на ЦК СКМ,

14. Целадин Сулејман, машки, роден 1946 година во Охрид, делегат на „Електромонтажа“ — Охрид, Турчин, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија,

15. Пеповски Светозар, машки, роден 1921 година во с. Вруток, Гостиварско, член на РК ССРМ Македонец,

16. Деловски м-р Блаже, машки, роден 1940 година, агроном, раководител на економска заедница, Македонец, член на делегацијата на ООЗТ „Црвени Брегови“ — ЗИК „Повардарје“ — Неготино.

17. Николовски Поца, машки, роден 1923 година во Крушево, делегат во Сојузниот собор, Македонец, член на ЦК СКМ,

18. Цивкаровски Цане, машки, роден 1947 година — с. Пашино Рувци, виша техничка школа, раководител на „Механизација“ на Машинско-рударска опрема „РЕК“ — Битола — ООЗТ „Суводол“, член на делегацијата на ООЗТ „Рудник“ — Суводол,

19. Беџети Имер, машки, роден 1940 година во Тетово, инструктор по практична настава, Албанец, член на делегацијата на ООЗТ Текстилен училищен центар „Гоце Стојчевски“,

20. Зврцинов Методи, машки, роден 1929 година во Титов Велес, Македонец, член на Претседателството на РК ССРМ, општествено-политички работник,

21. Јаковлевски Трпе, машки, роден 1925 година во Скопје, извршен секретар на ЦК СКЈ, Македонец, член на ЦК СКЈ,

22. Старова д-р Вулнет, машки, роден 1934 година во Подградец, Албанија, делегат во Сојузниот собор, член на ЦК СКЈ, Албанец,

23. Николовски Ванчо, машки, роден 1922 година во Неготино, општествено-политички работник, член на Републичката конференција на ССРМ, Македонец,

24. Петковски Воро, машки, роден 1924 година во село Глобочица, Струга, делегат на Сојузниот собор, Македонец, член на Советот на ССМ,

25. Гиновски Иван, машки, роден 1933 година во Битола, Македонец, делегат на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, член на ЦК СКМ,

26. Јаневски Блашко, машки, роден 1924 година во Куманово, претседател на Соборот на општините на Собранието на СРМ, Македонец, член на РК ССРМ,

27. Глигориевиќ — Такева Милка, женски, родена 1935 година во Делчево, член на Претседателството на РК ССРМ, Македонка,

28. Мицајков Мито, машки, роден 1923 година во Кавадарци, потпретседател на Собранието на СРМ, Македонец, член на ЦК СКМ,

29. Витољану д-р Вангел, машки, роден 1928 година, лекар специјалист, Македонец, член на делегацијата во Заводот за заштита — Здравствена заштита на мајки и деца — Скопје,

30. Рамадани Хисен, машки, роден 1933 година во с. Пирок — Тетово, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ, Албанец, член на ЦК СКЈ.

Листата на кандидатите на делегатите во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е утврдена на Републичката кандидациона конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, на седницата одржана на 30 март 1982 година.

Бр. 27-22

31 март 1982 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,

Претседател,

Данчо Стојчески, с. р.

Димитар Солев, с. р.

Членови:

1. Новак Марковски, с. р.

2. Васко Костојчиновски, с. р.

3. Томе Несторовски, с. р.

124.

Републичката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, врз основа на член 45 од Законот за избор на членови на делегации и на делегати во општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/82), ОБЈАВУВА дека Републичката кандидациона конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија за кандидати за делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за изјаснувањето за изборите што ќе се одржат на 13 април 1982 година потврди

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Јумреловска Гулистана, родена 1956 година, Ромка, член на СК, член на РК ССММ, Куманово,

2. Арсениевска — Темелковска Бранкица, родена 1955 година, Македонка, правен факултет, член на СК, член на РК ССММ, Скопје,

3. Мојановски Цане, роден 1954 година, Македонец, факултет за политички науки, член на СК, член на РК ССММ, Прилеп,

4. Силјановски Иван, роден 1941 година, Македонец, ВКВ работник, член на СКМ, член на Советот на ССМ, Охрид,

5. Арнаудовски Миле, роден 1925 година, Македонец, технички факултет, член на СК, учесник во НОВ, член на РО на СЗБ од НОВ на Македонија, Скопје,

6. Мицковски Момчило, роден 1935 година, Македонец, економски факултет, член на СК, член на ОК ССРМ, Кичево,

7. Вуличевиќ Лила, родена 1927 година, Македонка, виша управна школа, член на СК учесник во НОВ, член на ОО на Сојузот на борците од НОВ на Македонија, Титов Велес,

8. Ивановски Љупчо, роден 1936 година, Македонец, рударски факултет, член на СК, член на Општинскиот совет на ССМ — Крива Паланка,

9. Паскалов Трифун, роден 1934 година, Македонец, високо образование, член на СК, член на ССМ, Скопје,

10. Шаиновски Слободан, роден 1954 година, Македонец, дипл. правник, член на СК, член на РК ССММ, Скопје,

11. Станковски Венче, роден 1923 година, Македонец, педагошка академија, член на СК, член на ОК ССРМ, Македонски Брод,

12. Таскоски Кирило, роден 1931 година, Македонец, високо образование, член на ЦК СКМ, Крива Паланка,

13. Миркуловски Панче, роден 1921 година, Македонец, висока школа за политички науки, член на СК, учесник во НОВ, член на ССМ, Скопје,

14. Божикова Милка, родена 1930 година, Македонка, филозофски факултет, член на СК на ССМ, Скопје,

15. Зелениковски Зоран, роден 1954 година, Македонец, машински факултет, член на СК, член на РК ССММ, Скопје,

16. Карахасан — Бошковска Дрита, родена 1943 година, Турчинка, I степен на техничко-металуршки факултет, член на ЦК СКМ, Скопје,

17. Магдевски Живко, роден 1936 година, Македонец, високо образование, член на СК, член на ОК ССРМ, Прилеп,

18. Стрезовска Горица, родена 1947 година, Македонка, виша школа за социјални работници, член на СК, член на Советот на ССМ, Крушево,

19. Арсов Михајло, роден 1926 година, Македонец, средно економско училиште, член на СК, член на ОК СКМ, Кочани,

20. Гацовски Саве, роден 1924 година, Македонец, виша стопанска школа, член на СК, учесник во НОВ, член на Советот на ССМ, Скопје,

21. Донов Александар, роден 1924 година, Македонец, правен факултет, член на СК, член на РК ССРМ — Скопје,

22. Николовски Драган, роден 1928 година, Македонец, Филозофски факултет, член на СК, член на РК ССРМ, Скопје,

23. Петровски Предраг, роден 1933 година, Македонец, економски факултет, член на СК, член на Советот на ССМ — Белград,

24. Шумански Бранко, роден 1930 година, Македонец, земјоделско-шумарски факултет, член на ЦК СКМ, Берово,

25. Близнаковски Ванчо, роден 1923 година, Македонец, висока школа за политички науки, член на СК, учесник во НОВ, член на Советот на ССМ, Скопје,

26. Гавриш Ксенија, родена 1927 година, Македонка, филозофски факултет, член на СК, член на РК ССРМ, Скопје,

27. Петровска Лепосава, родена 1955 година, Македонка, правен факултет, член на ЦК СКМ — Скопје,

28. Поповски Владо, роден 1928 година, филозофски факултет, учесник во НОВ, Македонец, член на СК, член на РК ССРМ, Скопје,

29. Сотировски — Строгов Кирило, роден 1924 година, Македонец, воена политичка школа, член на СК, член на РО на СЗБ од НОВ на Македонија, Скопје,

30. Тасевски Павле, роден 1925 година, Македонец, економски факултет, член на СК, член на РК ССРМ, Скопје,

31. Георгиевски Павле, роден 1937 година, Македонец, земјоделски факултет, III степен на факултет за политички науки, член на СК, член на ОК ССРМ, Битола,

32. Зулфикари Азем, роден 1926 година, Албанец, висока школа за политички науки, член на СК, член на РК ССРМ, Скопје,

33. Спировски Спиро, роден 1923 година, Македонец, учителска школа, член на СК, учесник во НОВ, член на РК ССРМ, Скопје,

34. Асани Фуад, роден 1954 година, Турчин, КВ бравар, член на СК, член на РК ССММ, Гостивар,

35. Кочовска — Цветковиќ Фана, родена 1927 година, Македонка, гимназија, член на СК, учесник во НОВ, член на РО СЗБ од НОВ на Македонија, Скопје,

36. Трајковски Живко, роден 1924 година, Македонец, стручно училиште, член на СК, учесник во НОВ, член на РК ССРМ, Скопје,

37. Нелковски Крсте, роден 1927 година, Македонец, правен факултет, член на СК, учесник во НОВ, член на РК ССРМ, Скопје,

38. Самоников Љупчо, роден 1928 година, правен факултет, учесник во НОВ, член на РК ССРМ, Скопје,

39. Азири Веби, роден 1934 година, Албанец, виша техничка школа, машинска насока, член на СК, член на Советот на ССМ, Кичево,

40. Богдански Јездимир, роден 1930 година, Македонец, виша социјална школа, член на СК, учесник во НОВ, член на РК ССРМ, Скопје,

41. Велиќа Баудиќ, роден 1928 година, Албанец, виша кадровска школа, член на СК, член на РК ССРМ, Дебар,

42. Ицев Ацо, роден 1921 година, Македонец, војна занатска школа, член на СК, учесник во НОВ, член на РК ССРМ, Скопје,

43. Поповски Стојмир, роден 1929 година, Македонец, средно образование, член на ЦК СКМ, Скопје,

44. Цундев Петар, роден 1927 година, Македонец, правен факултет, член на СК, учесник во НОВ, член на РК ССРМ, Скопје,

45. Гечевски Глигор, роден 1921 година, гимназија, Македонец, член на СК, учесник во НОВ, член на РО на СЗБ од НОВ на Македонија, Кавадарци,

46. Туцаров Васил, роден 1922 година, Македонец, економски факултет, член на СК, учесник во НОВ на Македонија, член на РК ССРМ, Скопје,

47. Балаш Шпреса, родена 1956 година, Албанка, средно образование, член на СК, член на РК ССММ, Скопје,

48. Крлиу Мети, роден 1923 година, Албанец, педагошка академија, член на СК, учесник во НОВ, член на РО на СЗБ од НОВ на Македонија, Скопје,

49. Лахтова Ката, родена 1924 година, Македонка, гимназија, учесник во НОВ, член на ЦК СКМ, Скопје,

50. Муареми Цемаил, роден 1938 година, Албанец, виша економска школа, член на СК, член на РК ССРМ, Гостивар,

51. Теговски Васко, роден 1926 година, економско училиште, член на СК, член на РК ССРМ, Скопје,

52. Мемидиновска Афродита, родена 1952 година, Албанка, педагошка академија, член на СК, на ССМ, Скопје,

53. Георгиева — Андреевиќ Славка, родена 1926 година, Македонка, филозофски факултет, член на СК, член на Советот на ССМ, Скопје,

54. Станковски Бошко, роден 1925 година, Македонец, висока политичка школа, член на ЦК СКМ, учесник во НОВ, Скопје,

55. Даути Иваџет, роден 1931 година, Албанец, виша педагошка школа, член на ЦК СКМ, Струга,

56. Керим Асан, роден 1921 година, Турчин, правен факултет, член на СК, учесник во НОВ, член на РК ССРМ, Скопје,

57. Нурединовски Мемед, роден 1933 година, Македонец, економски факултет, член на СК, член на Советот на ССМ, Скопје,

58. Папеш Томислав, роден 1931 година, Македонец, технички факултет, член на СК, член на РК ССРМ, Скопје,

59. Вељковиќ Душан, роден 1934 година, Југословен, доктор на економски науки, член на ЦК СКМ, Скопје,

60. Идризи Идриз, роден 1924 година, Албанец, виша педагошка академија, член на СК, учесник во НОВ, член на РК ССРМ, Тетово,

Листата на кандидатите на делегатите на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија е утврдена на Републичката кандидациона конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, на седницата одржана на 30 март 1982 година.

Бр. 27-24
31 март 1982 година
Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар, Претседател,
Данчо Стојчески, с. р. Димитар Солев, с. р.

Членови:

1. Саид Саид, с. р.
2. Васко Костојчиновски, с. р.
3. Томе Несторовски, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

209.

Врз основа на член 139 од Уставот на СРМ, член 579 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76), Собранието на СР Македонија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Републичката заедница на насоченото образование, Републичката заедница за основно образование и Сојузот на социјалистичката младина на Македонија склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ЗАСТАПЕНОСТА И ИЗУЧУВАЊЕТО НА СТРАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Со овој општествен договор се обезбедуваат основи за:

— рамномерна застапеност во изучувањето на странските јазици во организациите на здружен труд за основно воспитание и образование и во организациите на здружен труд во средното образование и воспитание;

— унапредување на изучувањето на странските јазици и

— задоволување на интересите на учениците и потребите на здружениот труд за изучување и познавање на странските јазици.

Член 2

Во организациите за основно воспитание и образование и во организациите за средно образование, ученикот задолжително учи еден од следните странски јазици: англиски, германски, руски и француски.

За потребите на здружениот труд и интересите на учениците, наместо јазиците од став 1 на овој член, организациите за средно образование

можат да воведат учење на други странски јазици.

Член 3

Остварувањето на овој општествен договор, како и условите за неговото спроведување, се обезбедува со самоуправни спогодба меѓу организациите за основно воспитание и образование, организациите за средно образование, општинската самоуправни интересна заедница на образованието, соодветната самоуправни интересна заедница на насоченото образование, Собранието на општината, општинската конференција на ССРМ и општинската конференција на Сојузот на социјалистичката младина.

Член 4

Со Самоуправната спогодба од член 3 на овој општествен договор се обезбедува рамномерна застапеност во изучувањето на странските јазици на подрачјето на општината и се утврдува кој странски јазик ќе се изучува во одделни организации на здружен труд за основно воспитание и образование, односно во организации на здружен труд во средното образование и воспитание (во натамошниот текст: организации во основното воспитание и образование и организации за средно образование).

Изучувањето на еден од странските јазици од член 2 став 1 на овој договор треба да биде застапено со најмалку 10%, а најмногу странски јазици 50% од популацијата на учениците во општината кои изучуваат странски јазици.

Во општините во кои има во популацијата на IV одделение во основното образование помалку од 20 паралелки, можат да се изучуваат најмалку два странски јазици.

Член 5

За задоволување на интересите на учениците, организациите за основно воспитание и образование и организациите за средно образование, во договор со соодветните самоуправни интересни заедници на образованието, овозможуваат факултативно изучување на еден од странските јазици предвидени во член 2 став 1 на овој договор.

Член 6

Кога постои општествен интерес на учениците, организациите за основно воспитание и образование се договараат со општинската самоуправни интересна заедница за образование за изучување на странските јазици и порано отколку што е предвидено со планот и програмата за воспитно-образовната дејност.

Член 7

Ученикот во организацијата за средно образование продолжува со учење на странскиот јазик што го учел во организацијата за основно воспитание и образование. Ученикот може да продолжи да го учи како задолжителен странски јазик јазикот што го учел факултативно во организацијата за основно воспитание и образование.

Член 8

За постигнување на што подобар квалитет во учењето на странските јазици, две или повеќе организации за воспитанието и образованието можат меѓусебно или со специјализираните организации за учење на странски јазици и со работничките и народни универзитети, а во согласност со соодветните самоуправни интересни заедници на образованието, да осигураат, спогодбено, наставен кадар, простор и опрема.

Член 9

За да се обезбеди изучување и негување на историското и културното наследство на нашите народи и народности и развој и унапредување на одделни подрачја на науката, организациите за средно образование, според искажаните потреби на организациите на здружен труд и општествената заедница, во согласност со соодветните самоуправни интересни заедници на образованието, воведуваат факултативно учење и на латинскиот, старогрчкиот, односно старословенскиот јазик.

Член 10

За поуспешно учење на странските јазици, нивната рамномерна застапеност за задоволување на интересите на ученикот и потребите на здружениот труд, организациите за воспитание и образование и самоуправните интересни заедници на образованието го утврдуваат најмалиот број на ученици во групата за учење на странскиот јазик.

Член 11

Учесниците се договорија спроведувањето на овој општествен договор да го следат за основното образование и воспитание заводите за унапредување на предучилишното и основното воспитание и образование, а за средното — Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето.

Заводите од став 1 на овој член се должни да ги известуваат учесниците на Договорот за неговата реализација.

Член 12

Измени и дополнувања на овој општествен договор се вршат на начин и постапка по кои Договорот е склучен.

Член 13

Овој општествен договор во името на учесниците го склучуваат нивните овластени органи.

Член 14

Учесниците се договорија одредбата од член 4 став 2 на овој договор да се реализира најдоцна во рок од пет години од денот на влегувањето во сила на Договорот, а динамиката на реализацијата да се определи со самоуправни спогодба од член 4 на овој договор.

Член 15

Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Овој општествен договор го потпишуваат:

1. За Собранието на СР Македонија, **Анатоли Дамјаноски**, с. р.
2. За Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, **Лазо Крстески**, с. р.
3. За Сојузот на синдикатите на Македонија, **Будимка Романо**, с. р.
4. За Републичката заедница на насоченото образование, м-р **Панче Соколов**, с. р.
5. За Републичката заедница на основното образование, **Марија Закоска**, с. р.
6. За Сојузот на социјалистичката младина на Македонија, **Гордана Стошиќ**, с. р.
7. За Стопанската комора на Македонија, **Кирил Роглев**, с. р.

210.

Заради спроведувањето на задачите утврдени со Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/81), а врз основа на член 136 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, самоуправните интересни заедници на насоченото образование формирани за територијата на Републиката, Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование и

самоуправните интересни заедници на научните дејности формирани за територијата на Републиката склучуваат

**САМОУПРАВНА СПОГОДБА
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ
ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНИТЕ
ДЕЈНОСТИ ПРЕКУ РЕПУБЛИЧКИТЕ
САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО
1982 ГОДИНА**

Член 1

Учесниците во оваа спогодба (корисници на општествени средства) се согласија, во согласност со политиката утврдена во точката 2.6, потточките (3) и (4) од Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година, вкупните средства од придонесите од доходот и личните доходи кои служат за финансирање на заедничките потреби преку републичките самоуправни интересни заедници од општествените дејности во 1982 година, да се движат во рамките утврдени со оваа спогодба.

Член 2

Како средства од член 1 на оваа спогодба се сметаат вкупните средства кои се евидентираат во Службата на општественото книговодство на СР Македонија во Извештајот за наплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници и нивната распределба по корисници (образец „Б-2“).

Член 3

Учесниците во оваа спогодба се согласија средствата од член 1 на оваа спогодба во 1982 година, во глобал да изнесуваат 3.260 милиони динари.

Средствата од став 1 на овој член по одделни корисници се утврдуваат:

	во мил. дин.
1. Самоуправни интересни заедници на насоченото образование	2.370
2. Републичка самоуправни интересна заедница за основно образование	640
3. Самоуправни интересни заедници на научните дејности	250

Средствата од став 1, точка 1 и 3 на овој член по одделни самоуправни интересни заедници образувани на територијата на Републиката ќе се распоредат врз основа на самоуправни спогодби меѓу гранските заедници.

Член 4

Учесниците во оваа спогодба се согласија најмалку 15% од средствата на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование, утврдени во член 3 точка 2 на оваа спогодба, да се користат за учество во финансирањето на изградбата и опремувањето на училищен простор за основното образование врз основа на програмата што ќе ја донесе Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование.

Член 5

Динамиката на користењето на средствата од член 3 на оваа спогодба по тримесечја може да се движат најмногу до остварените средства во соодветните тримесечја во 1981 година зголемени за:

- 19,1% кај насоченото образование,
- 20,0% кај основното образование и
- 17,4% кај научните дејности.

Член 6

Учесниците во оваа спогодба се согласија, врз основа на тримесечни биланси и процени за остварувањето на приходите во текот на годината, да преземаат мерки приходите да се остварат во рамките утврдени со оваа спогодба.

Ако според податоците на Службата на општественото книговодство на СР Македонија се утврди дека остварените приходи во претходното

тримесечје се поголеми од договорените според член 5 на оваа спогодба, тој корисник ќе изврши соодветно намалување на обврските на стопанството за наредното тримесечје.

Член 7

Учесниците во оваа спогодба се согласија, доколку определен корисник на средства не донесе одлука од член 6 став 2 на оваа спогодба, Службата на општественото книговодство на СР Македонија, врз основа на податоците за остварените приходи на одделен корисник за три, шест и девет месеци, повеќе уплатените приходи да ги издвои на посебни сметки.

Повеќе уплатените приходи можат да се користат во наредното тримесечје доколку приходите за тоа тримесечје не се остварат според утврдената динамика од член 5 на оваа спогодба.

Учесниците во оваа спогодба се согласија Службата на општественото книговодство на СР Македонија да преземе мерки за престанување на обврската за издвојување на средства за односниот корисник на оваа спогодба ако договорениот годишен износ, заедно со издвоените средства на посебни сметки, е остварен во целина.

Учесниците во оваа спогодба се согласија да склучат договор со Службата на општественото книговодство на СР Македонија за извршување на мерките од став 3 на овој член.

Член 8

Изменување и дополнување на оваа спогодба може да се врши според постапката по која е и склучена.

Член 9

Оваа спогодба е потпишана на 24 февруари 1982 година, а ќе се применува за 1982 година.

Член 10

Оваа спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-1691/1-81
24 февруари 1982 година
Скопје

П О Т П И С Н И Ц И:

1. За Извршниот совет на Собранието на СРМ,

Ристо Филиповски, с. р.

2. За Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование,

Марија Заковска, с. р.

3. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија,

Петар Горковски, с. р.

4. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електроенергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија, дипл. инж. **Иван Ристевски, с. р.**

5. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожи и гума, д-р **Владан Златановиќ, с. р.**

6. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија, проф. д-р **Стево Матески, с. р.**

7. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата за тутун и прехранбената индустрија,

проф. **Вељан Вељановски, с. р.**

8. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските,

дипл. инж. **Драган Димитров, с. р.**

9. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занает-

- чиството и комуналните дејности,
Методија Јавашоски, с. р.
10. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита,
д-р Перко Колевски, с. р.
11. За Општатата заедница на насоченото образование,
Тодор Дончев, с. р.
12. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во рударството, црната и обоената металургија, металната индустрија, неметалите, електро-стопанството, електроиндустријата и соодветните трговски дејности,
м-р Тодор Ановски, с. р.
13. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделски и сточарски производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности,
д-р Мирослав Горѓевиќ, с. р.
14. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности,
инж. Сејдо Теофиловски, с. р.
15. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности,
д-р Христо Стамболиев, с. р.
16. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности,
д-р Петар Тофовиќ, с. р.
17. За Општатата самоуправни интересна заедница на научните дејности,
д-р Ристо Бузалков, с. р.

КОНКУРСИ

Советот на РО Земјоделски факултет О. Сол. О со ООЗТ — Скопје, ООЗТ — Институт за полјоделство и градинарство — Скопје
распишува

КОНКУРС

за реизбор и избор на следните работни места:
— реизбор на еден наставник во звањето редовен професор по предметот Наводнување;
— реизбор на еден наставник во звањето редовен професор по предметот Општо полјоделство со агрокологија;
— избор на еден работник во сите научни звања во Заводот за градинарство и цвекарство.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ и согласно донесениот Правилник за утврдување на критериумите за пополнување на наставните, научните и стручните звања на РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт за полјоделство и градинарство — Скопје.

Кон пријавата, кандидатите треба да приложат: диплома, куса биографија, список на научни и стручни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на научните и стручните трудови, се поднесуваат во четири примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (85)

Врз основа на член 168 од Законот за здружениот труд, член 7 и 8 од Законот за работните односи на СРМ и член 13, 17, 18, 21, 22 и 24 од Правилникот за работните односи, Советот на ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство при РО Медицински факултет во Скопје
распишува

КОНКУРС

за прием на еден дипломиран правник со положен правосуден испит на неодредено време за вршење на општи, правни и самоуправни работи во Клиниката.

Кандидатите покрај општите услови за засновање на работен однос, предвидени со одредбите на Законот за работните односи, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

- да се дипломирани правници,
- да имаат положено правосуден испит и
- работен стаж од најмалку 5 години.

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од објавувањето на конкурсот.

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рок од 30 дена по истекувањето на рокот за поднесување на пријавите.

Пријавите со документацијата за исполнување на општите и посебните услови се поднесуваат до ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство при РО Медицински факултет во Скопје — „Водњанска“ 17.

Ненавремено и без докази поднесени пријави нема да се земаат предвид при одлучувањето за изборот на кандидатот. (86)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје ООЗТ Институт за проучување на почвите — Скопје

распишува

КОНКУРС

за избор на следните работни места:

- еден наставник во сите звања по предметот агрохемија за лозаро-овоштарска насока;
- избор на едно лице во сите стручни звања по агрохемија.

Кандидатот треба да ги исполнува условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ, Законот за организирање на научните дејности на СРМ и согласно донесениот Правилник за утврдување на критериумите за пополнување на наставните, научните и стручните звања во РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за проучување на почвите — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетни документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (87)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на:

- двајца судии на Окружниот стопански суд во Скопје и
- еден судија на Окружниот стопански суд во Штип.

Заинтересираните треба да поднесат пријави до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 (петнаесет) дена сметано од денот на објавувањето.

Комисија за прашања на изборите и именувањата

СОДРЖИНА

	Страна		
92. Закон за дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето — — — — —	241	111. Одлука за компензација на дел од зголемените трошоци на Хемиската индустрија „Велес“ — Титов Велес — — — — —	246
93. Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Македонија — — — — —	241	112. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издвојување на средства од малопродажната цена на моторниот бензин и плинското масло на посебна сметка за отплата на обврските по заемот за изградба и реконструкција на патиштата — — — — —	247
94. Одлука за избор на судија на Стопанскиот суд на Македонија и избор и разрешување на судии во окружните стопански судови во Скопје и Штип — — — — —	241	113. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на висината на малопродажната цена на бензинот и плинското масло наменети за изградба, реконструкција и одржување на патиштата — — — — —	247
95. Одлука за именување заменици на јавниот обвинител на Македонија и на окружниот јавен обвинител во Битола — — — — —	242	114. Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за премија на кравјо и овчо млеко — — — — —	248
96. Одлука за разрешување и именување претседател и именување член на Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџивасилев — Јасмин“ — — — — —	242	115. Одлука за изменување на Одлуката за продолжување на важноста на Одлуката за компензација на цената на пресното кравјо млеко — — — — —	248
97. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита во Скопје — — — — —	242	116. Одлука за образување Комисија за стандардизација на географските имиња — — — — —	248
98. Одлука за именување претставници на општествената заедница во конкурсните комисији за именување индивидуални работоводни органи во ОЗТ за заштита на националните паркови — — — — —	243	117. Одлука за определување мерка на непосредна општествена контрола на цените — определување највисоко ниво на цените на електричната енергија на прагот на преносот и на прагот на дистрибуцијата — — — — —	248
99. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита во Скопје — — — — —	243	118. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на работната организација Македонски народен театар — Скопје — — — — —	249
100. Одлука за именување претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување предлог за избор на колегијални работоводни органи — — — — —	243	119. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на работната организација за промет, производство и прикажување филмови „Македонија-филм“ — Скопје — — — — —	249
101. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Волницата за нервни и душевни болести — Бардовци — — — — —	244	120. Решение за именување претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за заштита на природните реткости — — — — —	249
102. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје — — — — —	244	121. Решение за именување претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за конзервација и реставрација — — — — —	250
103. Одлука за давање согласност на Статутот на Новинско-издавачката работна организација Службен весник на СРМ на одредбите што се однесуваат на уредувањето на „Службен весник на СРМ“ и на остварувањето на посебниот општествен интерес — — — — —	244	122. Решение за давање на согласност за именување директор на Републичкиот завод за здравствена заштита — — — — —	250
104. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — — — — —	245	123. Листа на кандидати на избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — — — — —	250
105. Одлука за потврдување на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Републичката заедница на културата — — — — —	245	124. Листа на кандидати за делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	251
106. Одлука за потврдување на Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — — — — —	245	Општествени договори и самоуправни спогодби	
107. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината на придонесот за насочено образование — — — — —	245	209. Општествен договор за застапеноста и изучувањето на странските јазици во организациите за основно воспитание и образование и организациите за средно образование — — — — —	252
108. Одлука за избор на членови на Одборот за доделување на првомајската награда на трудот — — — — —	246	210. Самоуправна спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби во областа на образованието и научните дејности преку републичките самоуправни интересни заедници во 1982 година — — — — —	253
109. Програма за учество на Републиката за изградба и реконструкција на локални патишта во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1981 до 1985 година — — — — —	246		
110. Одлука за намените, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и на општи-			